



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 26 став 4 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16) и точка 14 од Одлуката за начинот за вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/11), гувернерката на Народната банка на Република Македонија донесе

УПАТСТВО за изменување и дополнување на Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/19)

1. Во Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 141/16), во точката 27 став 1, зборовите: „точката 162“ се заменуваат со зборовите: „точката 158“.

2. Во точката 28 став 1, алинеите 6 и 7 се менуваат и гласат:

„- наплата врз основа на продажба на хартии од вредност (портфолио-инвестиции): налог за продажба / извештај од продажба на хартии од вредност во странство, договор со кој се уредува односот со овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност / овластениот учесник на странска берза или странски организиран пазар на хартии од вредност или друг документ со кој може да се потврди трансакцијата;
- наплата врз основа на дивиденди, камати и други приноси од хартии од вредност (портфолио-инвестиции): извод од сметка за хартии од вредност издаден од соодветен странски депозитар или известување / документ за исплатена дивиденда, камата или други приноси од хартии од вредност.“

3. Во точката 38 став 1 алинеја 2, зборовите: „точката 162“ се заменуваат со зборовите: „точката 158“.

4. Во точката 41 став 1, алинејата 6 се менува и гласи:

„- за плаќање врз основа на вложување во хартии од вредност во странство од страна на резиденти (портфолио-инвестиции) согласно со член 14 од Законот за девизно работење: налог за извршување трансакција даден на овластен учесник на пазарот на хартии од вредност / овластен учесник на странска берза или организиран пазар на хартии од вредност или друг документ со кој може да се потврди трансакцијата;“

Во алинејата 12, точката и запирката се заменуваат со точка.

Алинејата 13 се брише.

5. Во точката 45 став 2, зборовите: „точката 162“ се заменуваат со зборовите: „точката 158“.

6. Ова упатство стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето со „Службен весник на Република Македонија“.

У бр. 16-5130/1
13 февруари 2019 година
Скопје

Гувернер
д-р Анита Ангеловска-Бежоска